

З А П И С Н И К

од единаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации

Единаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации, свикан од Претседателот на Комисијата се одржа на 20.07.2022 во 17:00 часот, во просториите на Агенцијата.

Присутни: Стевица Јосифовски, Ервин Реџепагиќ, Тања Ковачев, Насер Адеми и Александар Давчевски.

Согласно деловникот за работа на Комисијата, Директорот ги испрати пристигнатите материјали до сите членови на Комисијата, како и Предлог дневниот ред.

Дневниот ред имаше 8 точки и тоа:

1. Усвојување на дневниот ред за единаесетиот состанок на Комисијата на АЕК;
2. Усвојување на записникот од десетиот состанок на Комисијата на Агенцијата од 2022 година;
3. Барање за измени и дополнувања на Финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2022 година;
4. Барање согласност за јавна набавка на услуга Обука за стручно усовршување на вработените во АЕК;
5. Барање согласност за јавна набавка на стока Адаптивна надградба и превентивно одржување на Интегриран Информациски Систем;
6. Барање за согласност за објавување оглас за вработување на неопределено време;
7. Барање согласност за трајно оттуѓување на движни ствари - патничко моторно возило;
8. Разно.

Откако Претседателот на Комисијата имаше воведно излагање по однос на предложениот Дневен ред, сите членови на Комисијата го усвоија истиот како и записникот од предходниот состанок.

Во врска со барањето под точка број 3, Директорот на Агенцијата го образложи предлогот за измени и дополнувања на Финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2022 година, поделно по ставки, по планирани проекти, детално ги разгледаа сите дополнителни прашања од членовите на комисијата по што се даде согласност за овој предлог и се задолжија службите да го објават на јавно мислење.

По точката под реден број 4 Комисијата даде согласност.

По однос на барањето за јавна набавка на стока Адаптивна надградба и превентивно одржување на Интегриран Информациски Систем, директорот го објасни барањето по што се даде согласност.

По точката под реден број 6, комисијата даде согласност.

По точка под реден број 7, бидејќи на предходната седница се донесе таа одлука, и официјално се даде согласност како би се започнала постапката пред Владата.

Под точката разво не беше дискусија.

Седницата заврши во 19:00 часот.

Стевица Јосифовски, претседател _____

Ервин Реџепагиќ, член _____

Тања Ковачев, член _____

Насер Адеми, член _____

Александар Давчевски, член _____